



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 септември 2018 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Македонија: август 2018 година

- Во август, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** се зголеми на месечна основа за 0,9%, како резултат на растот на депозитните пари³ и краткорочните депозити, во услови на пад кај долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. Годишниот раст на паричната маса изнесува 11,2% и во најголем дел произлегува од растот кај депозитните пари, по што следат краткорочните депозити и долгорочните депозити до две години.
- Вкупните депозити⁴** во август остварија месечно зголемување од 1,4%, во услови на раст кај двата сектора, којшто беше посилен кај корпоративниот сектор. Растот на депозитите на годишна основа продолжува и во овој месец и изнесува 11,4%, при остварен раст на депозитите кај двата сектори, со поизразен придонес на депозитите на секторот „домаќинства“ (52,3%).

Табела 1. Вкупни депозити и кредити⁵ на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)									годишна промена (во %)									месечна промена (во %)	
	12.2016 ¹	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹	3.2018	6.2018	7.2018	8.2018	12.2016 ¹	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹	3.2018	6.2018	7.2018	8.2018	7.2018	8.2018
Парична маса М4	354,712	348,470	351,004	354,261	372,931	374,681	386,470	392,317	397,225	6.2	4.2	7.5	6.2	5.1	7.5	10.1	11.5	11.7	1.5	1.3
Парична маса МЗ	322,199	314,850	316,183	319,137	336,989	337,684	348,090	353,346	356,646	6.0	3.6	6.8	5.4	4.6	7.3	10.1	11.4	11.2	1.5	0.9
од кои:																				
Готови пари во оптек	28,193	26,802	28,473	28,968	29,968	28,658	29,681	31,122	30,847	7.2	4.2	9.7	9.9	6.3	6.9	4.2	5.0	5.7	4.9	-0.9
Вкупни депозити	321,888	317,720	318,426	320,952	339,314	340,135	349,816	354,273	359,404	5.7	4.2	7.6	6.0	5.4	7.1	9.9	11.3	11.4	1.3	1.4
од кои:																				
Корпоративен сектор	87,377	82,420	80,885	80,304	89,248	85,791	90,295	92,343	95,544	13.4	8.8	10.8	5.6	2.1	4.1	11.6	13.5	13.7	2.3	3.5
Домаќинства	217,394	217,554	219,505	221,570	230,744	233,485	236,832	238,175	239,142	2.5	1.8	6.5	5.6	6.1	7.3	7.9	9.0	8.8	0.6	0.4
Вкупни кредити	284,782	282,037	288,227	288,854	300,257	298,059	306,049	307,139	307,855	-0.1	-1.1	4.1	4.1	5.4	5.7	6.2	6.2	6.2	0.4	0.2
од кои:																				
Корпоративен сектор	154,225	148,730	150,998	148,668	157,722	152,187	155,427	154,823	154,565	-5.3	-7.2	-0.4	-0.9	2.3	2.3	2.9	2.7	2.7	-0.4	-0.2
Домаќинства	129,321	132,080	136,034	138,951	141,232	144,491	149,254	150,923	151,900	7.0	6.6	9.5	9.8	9.2	9.4	9.7	10.0	9.9	1.1	0.6

1) Податоци согласно со заверената сметка

Извор: НБРМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, НБРМ ќе го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Депозитните пари се однесуваат на тековните сметки кај банките и штедилниците и тековните сметки на останатите финансиски институции кај Народната банка.


⁴ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.

⁵ Годишните стапки на кредити во периодот јуни 2016 – мај 2017 беа под влијание на ефектите од мерката на НБРМ за отпис на побарувањата коишто се целосно покриени подолго од две години.




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во август, **вкупните кредити** се зголемени за 0,2% на месечна основа, што во услови на намалено кредитирање на корпоративниот сектор, во целост се должи на растот на кредитирањето на секторот „домаќинства“. Анализирано на годишна основа, растот на вкупните кредити, трет месец по ред изнесува 6,2% и во поголем дел произлегува од растот на кредитирањето на секторот „домаќинства“ (придонес од 75,8%).



Извор: НБРМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁶



Извор: НБРМ.



- Кај вкупните **депозити на корпоративниот сектор** во август е забележана нагорна месечна и годишна промена од 3,5% и 13,7%, соодветно, при што депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута се главен двигател на растот на месечна и годишна основа.
- Во август, кај **кредитите на корпоративниот сектор**⁷ е забележан минимален месечен пад од 0,2%, којшто произлегува од намалувањето на девизните кредити,

⁶ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

при раст кај денарското кредитирање. Годишниот кредитен раст изнесува 2,7% и целосно е условен од зголеменото кредитирање на корпоративниот сектор во денари, во услови кога кредитирањето во странска валута бележи намалување.



Извор: НБРМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁸



Извор: НБРМ.

- Вкупните **депозити на домаќинствата** во август бележат месечен и годишен раст од 0,4% и 8,8%, соодветно, при раст и на денарските и на девизните депозити. Од аспект на валутната структура, на месечна основа, поголем придонес кон растот имаат депозитите во странска валута (учество од 69,5%), додека годишниот раст се должи на малку поголемиот придонес на депозитите примени во денари (учество од 54,0%).



⁷ Почнувајќи од јуни 2018 година, а согласно со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамки на странската валута.

⁸ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во август, вкупните **кредити на домаќинствата** остварија месечно и годишно зголемување од 0,6% и 9,9%, соодветно, коешто во поголем дел произлегува од растот на денарските кредити (придонес кон растот од 65,8% и 63,2%, соодветно).



Извор: НБРМ.



Извор: НБРМ.

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)									годишна промена (во %)									месечна промена (во %)	
	12.2016 ¹⁾	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹⁾	3.2018	6.2018	7.2018	8.2018	12.2016 ¹⁾	3.2017	6.2017	9.2017	12.2017 ¹⁾	3.2018	6.2018	7.2018	8.2018	7.2018	8.2018
Потрошувачки кредити	65,438	67,041	69,424	71,068	72,595	74,218	77,100	78,080	78,427	13.4	12.8	11.8	11.9	10.9	10.7	11.1	11.2	11.1	1.3	0.4
Станбени кредити	34,608	35,448	36,815	37,788	39,535	40,899	42,309	42,930	43,411	14.3	13.4	13.6	14.1	14.2	15.4	14.9	16.0	15.7	1.5	1.1
Автомобилски кредити	323	309	307	308	316	318	307	306	303	-19.1	-18.5	-11.9	-5.2	-2.2	2.9	0.2	0.7	0.1	-0.5	-0.9
Кредитни картички	12,380	12,294	12,295	12,341	12,281	12,157	12,192	12,197	12,262	0.3	0.5	-0.4	-1.0	-0.8	-1.1	-0.8	-1.0	-0.9	0.0	0.5
Негативни салда по тековни сметки	5,795	6,275	6,366	6,510	5,896	6,300	6,672	6,700	6,736	3.6	2.7	1.3	3.7	1.8	0.4	4.8	4.2	3.5	0.4	0.5
Други кредити	4,584	4,558	4,628	4,575	4,564	4,534	4,593	4,586	4,544	7.3	5.6	2.9	0.5	-0.4	-0.5	-0.8	-0.3	-0.8	-0.1	-0.9

1) Податоци согласно со завршната сметка

Извор: НБРМ.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во август, од аспект на намената на кредитите одобрени на физичките лица кај најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити** е забележана нагорна месечна промена од 0,4% и 1,1% соодветно, којашто на годишно ниво изнесува 11,1% и 15,7%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** забележаа месечно намалување од 0,9%, при минимален годишен раст од 0,1%, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** остварија месечно зголемување од 0,5%, во услови на годишен пад од 0,9%. Во август, кај **негативните салда на тековните сметки** е забележан месечен и годишен раст од 0,5% и 3,5%, соодветно, додека кај кредитите одобрени врз **други основи** е евидентирано месечно и годишно намалување од 0,9% и 0,8%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitnite-institucii---mesecni-podatoci.nspix>

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошки измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Македонија: 19 октомври 2018 година (референтен пресек заклучно со септември 2018).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 110/108).